



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-ФЕЛ-01

Рок: 30 ЈУНИ 2016 г., 14:00ч.

**ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
пристигнати до 23.6.2016 г.**



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со повикот за мали грантови за стипендии бр. ЦМ-ФЕЛ-01, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 23.6.2016 г.

| Прашање | Одговор |
|--|--|
| 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ | |
| <p>Јас сум докторантка од Македонија запишана на Универзитетот Ерасмус во Ротердам, Холандија. Имјаќи го тоа во предвид, дали сум соодветна за аплицирање на споменатиот повик?</p> | <p>Не. Согласно критериумите за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите, апликантот мора да биде запишан на докторски студии на универзитет или друга образовна институција <u>која е лоцирана во Македонија и е акредитирана за докторски студии според Законот за високо образование;</u></p> |
| <p>Имам прашање дали може истражувањето да е за магистерска тема која ги исполнува сите услови наведени во повикот или мора да биде за докторска дисертација</p> | <p>Да, мора да биде за докторска дисертација. Согласно критериумите за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите, апликантот мора да биде запишан на <u>докторски студии</u> на универзитет или друга образовна институција која е лоцирана во Македонија и е акредитирана за докторски студии според Законот за високо образование. Согласно критериумите за подобност на акцијата, дадени во дел 3.3. од Водичот за апликантите истата се однесува на задолжителното оригинално истражување за <u>докторската дисертација.</u></p> |
| <p>Дали од септември кога завршувам со испитите и започнувам со истражувањето ќе има повторно повик за предлози за стипендии затоа што не можам во овој момент да добијам одобрена пријава за докторската дисертација бидејќи сесиите од последните три испити од докторски студии се заклучно со септември. Мојата докторска десертација поттикнува теми за доброто глобално владеење и ќе носи наслов „Нео-идеализам“ каде не постои поделба на цивилното општество односно истата е недопусливо</p> | <p>Засега не е планиран друг повик за мали грантови за стипендии. Согласно дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите, апликантот мора да има одобрена пријава за својата докторска дисертација од страна на овластен орган на универзитетот/ образовната институција <u>или да ги исполнил/а сите критериуми за поднесување на пријавата на својата докторска дисертација за одобрување од страна на овластен орган на универзитетот/образовната институција,</u> што значи дека не мора да биде одобрена, туку да ги имате исполнето условите за нејзино пријавување.</p> |
| <p>... doktorskata disertacija ke mi bide od oblata na ucenje angliski jazik kako stranski jazik no so akcent na megukulturalna komunikacija t.e. kompetencii za megukulturalna komunikacija na nastavnicite po angliski jazik i istata ke bide na angliski jazik.</p> | <p>Во дел 3.3. од Водичот за апликантите се дадени описите на подобните теми. Со истражувањето треба да се соберат, создадат и споделат знаење за поврзаноста и/или улогата на <u>граѓанското општество во една од следните теми/области: родовите прашања, меѓуетничките односи, миграцијата, доброто владеење, децентрализацијата или општо развојот на граѓанското општество;</u> како и нивното практикување во самото граѓанско општество.</p> |
| 3.4. Трошоци | |
| <p>Почитувани би Ве замолила за информација околу користењето на средствата кои се предвидени во повикот за докторанди. дали истите може да се користат за покривање на патни трошоци или сместување, со оглед на тоа дека не живеам во Скопје, а докторскиот труд се однесувања на истражувања кои треба да ги реализирам во Скопје.</p> | <p>Во дел 3.4. од Водичот за апликантите се наведени подобните трошоци. Истите треба да бидат поврзани т.е. директно да произлегуваат од истражувањето и да се однесуваат на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Спроведување на оригинално истражување; ○ Објавување на статии и/ или истражувачки извештај/ докторска дисертација; ○ Учество на потребни релевантни докторски конференции, семинари, работилници; ○ Промоција; |

<http://civicamobilitas.mk/>

<https://www.facebook.com/civicamobilitas>